

Тип на документ:
Подзаконски акт
Број на Службен весник:
165/2011
Датум на објавување:
29.11.11

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10,162/10 и 157/2011), министерот за информатичко општество и администрација донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕ ЗА ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на испит за проверка на знаење за инспектор.

Член 2

Испитот за проверка на знаењето на инспектор (во натамошниот текст: испитот) се состои од писмен и устен дел и се полага според Програма за полагање на испит за проверка на знаењето за инспектор во која се содржани прописи и литература.

Член 3

Денот, месецот и часот на одржување на испитот се објавува на огласна табла на министерството за информатичко општество и администрација, за што инспекторот ќе биде писмено известен.

Член 4

Испит се спроведува два пати во текот на една календарска година и тоа во месеците април и октомври.

Пријавата за полагање на испитот се поднесува до министерството за информатичко општество и администрација.

Член 5

Пред почетокот на писмениот дел од испитот се утврдува идентитетот на кандидатите што ќе полагаат.

На писмениот дел од испитот присуствуваат: претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за полагање на стручен испит и проверка на знаењето на инспектор (во натамошниот текст: Комисијата) и кандидатите што го полагаат испитот.

Ако некое од присутните лица на испитот го нарушува редот и дисциплината, тоа може да биде отстрането.

Член 6

Писмениот дел од испитот претставува тест составен од прашања, со избор на еден од повеќе понудени одговори.

Времетраењето за полагање на писмениот дел од испитот изнесува 90 минути.

Писмениот дел од испитот се смета за положен, доколку кандидатот освои минимум 70% од максималниот број на бодови.

Член 7

Пред да се премине на усниот дел од испитот, членовите на Комисијата го прегледуваат писмениот тест и го оценуваат со оценка "положил" или "не положил".

Кандидатот кој на писмениот тест е оценет со "не положил" не може да го полага усниот дел од испитот.

Член 8

Усниот дел од испитот се полага по правило наредниот ден, а најдоцна пет дена од денот на одржување на писмениот испит.

Испитувањето на кандидатот може да трае најмногу 45 минути.

На усниот дел од испитот присуствуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата и кандидатите што го полагаат испитот.

Член 9

Усниот дел од испитот се состои од одговарање на поставени прашања од Програмата за полагање на испит за проверка на знаењето за инспектор.

Кандидатот кој на усниот дел од испитот не одговорил на две од поставените три прашања се смета дека не го положил усниот дел од испитот.

Член 10

Кандидатот кој нема да дојде во определениот ден да го полага испитот или ќе дојде а од оправдани причини нема да го полага, се смета дека испитот не го полагал.

Кандидатот кој го започнал полагањето на испитот, го примил писмениот тест или прашања од усниот дел од испитот и без оправдани причини се откажал од понатамошно полагање на испитот, се смета дека испитот не го положил.

Член 11

Полагањето на започнатиот испит може да се одложи од оправдани причини (болест, несреќа, смртен случај или др.) поради кои кандидатот е спречен да го продолжи полагањето на испитот.

Молбата за продолжување на одложениот испит се поднесува до Комисијата најдоцна до осум дена од денот кога кандидатот требало да полага.

Со истекот на 60 дена од кога е прекинат испитот, истиот не може да се продолжи.

По одобреното продолжување на испитот, кандидатот не го полага оној дел од испитот што го полагал до одлагањето.

Член 12

За време на испитот секретарот на Комисијата води записник за секој кандидат поодделно и тоа посебен записник за писмениот и посебен за усниот дел од испитот.

Во записникот се внесува: датумот и местото на полагање на испитот, личните податоци на кандидатот, составот на Комисијата, времето на започнување и завршување на испитот, испитните прашања и оценката за испитот.

Кон записникот се приложува и писмениот тест на кандидатот.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата.

Член 13

Уверението за положен испит се издава најдоцна до 30 дена од денот на полагање на испитот.

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.18-4309/1
22 ноември 2011 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
м-р **Иво Ивановски** , с.р.